



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазици. — Оплати според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Вторник, 10 јуни 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 3 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: Фах 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-653; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

552.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, број 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Der Spiegel“, број 20 од 12 мај 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/873
28 мај 1980 година
Белград

Заменик сојузен секретар за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с.р.

553.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, број 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Paris Match“, број 1613 од 16 мај 1980 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/553
28 мај 1980 година
Белград

Заменик сојузен секретар за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с.р.

554.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, број 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Piccolo“, број 10207 од 7 мај 1980 година, што излегува на италијански јазик во Трст, Италија.

Бр. 650-1-12/540
30 мај 1980 година
Белград

Заменик сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с.р.

555.

Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини утврдува

ЛИСТА

НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ДРЖАВЈАНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ УВЕЗУВААТ, ОДНОСНО ГИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. За стоките што државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно ги примаат од странство, се определува царинска основница, и тоа:

Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Назив на производот	Единици на мера	Царинска основница во динари по единица на мера
1	2	3	4	5
1	09.01	Кафе: 1) сурово во зрно	kg	169

2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2) пржено или мелено	kg	245			2) од просто крзно: (зајак, јагне и овца)	kg	4.080
	3) екстракти на кафе („Nescafe“)	100 g	82			ЗАБЕЛЕШКА: За предметите изработени од ногички, од остатоци од крзно и во комбинација со кожа, царинската основица од точка 1 се намалува за 30%.		
2 22.09	Виски	литар	204					
3 24.02	Цигари	20 парч.	16					
4 40.11	Гуми за птанички автомобили од сите видови:							
	1) внатрешни гуми	kg	68					
	2) надворешни гуми			7 43.04	Предмети за облекување од вештачко крзно:			
	а) дијагонални, обични	kg	82		1) за возрасни:			
	б) радијални	kg	122		а) бунди	парч.	3.400	
	в) тубелес	kg	163		б) јакни	парч.	2.312	
	г) протектирани:				2) за деца	kg	544	
	1) дијагонални	kg	68	8 50.09	Ткаенини од свила или од отпадоци на свила:			
	2) радијални	kg	82		1) од свила:			
	3) тубелес	kg	109		а) ретки ткаенини (муслин, гренадин, воал, газа, и сл.)	kg	1.360	
5 42.03	Предмети за облекување од природна кожа:				б) други	kg	1.224	
	1) мантили:				2) ткаенини од бурет-свила	kg	1.020	
	а) од мазна кожа	парч.	5.712	9 51.03	Предиво од синтетички влакна	kg	408	
	б) од велур кожа	парч.	4.488	10 53.10	Предиво од волна	kg	680	
	2) јакни:			11 53.11	Ткаенини од волна од овци или јагнџиња или од фина животинска длака (штофови):			
	а) од мазна кожа	парч.	3.808		1) машки	kg	1.224	
	б) од велур кожа	парч.	3.400		2) женски	kg	952	
	3) предмети за облекување за деца	kg	816	12 55.06	Конеч:			
6 43.03	Предмети за облекување од крзно				1) за изработка на тоблени	kg	2.720	
	1) од фино крзно:				2) за везење	kg	952	
	а) бунди:				3) друго	kg	544	
	1) „Нерц“, „Сребрена лисица“ и „Сина лисица“	парч.	40.800	13 55.08	Фротирни ткаенини од памук	kg	408	
	2) „Астраган“ „Бизамски стаорец“	парч.	24.480	14 55.09	Други памучни ткаенини:			
	3) „Фока“, „Лисица“	парч.	20.400		1) за завеси	kg	816	
	4) „Нутрија“	парч.	18.360		2) други	kg	408	
	б) јакни — подолги (над 60 cm):			15 56.07	Ткаенини од вештачки или синтетички влакна:			
	1) „Нерц“, „Сребрена лисица“ и „Сина лисица“	парч.	29.920		1) за завеси	kg	816	
	2) „Астраган“ „Бизамски стаорец“	парч.	19.040		2) други	kg	612	
	3) „Фока“, „Лисица“	парч.	16.320	16 58.01	Теписи, прекриеки и простирки со јазли, везени со машина:			
	4) „Нутрија“	парч.	13.600		1) волнени	m ²	1.088	
	в) јакни — пократки (до 60 cm):				2) од друг текстилен материјал	m ²	816	
	1) „Нерц“, „Сребрена лисица“ и „Сина лисица“	парч.	19.040	17 58.04	Плиш и кадифе:			
	2) „Астраган“, „Бизамски стаорец“	парч.	13.600		1) од памук	kg	680	
	3) „Фока“, „Лисица“	парч.	12.240		2) од свила	kg	1.088	
	4) „Нутрија“	парч.	22.880		3) од синтетички влакна	kg	544	
	г) капи — шубари	парч.	2.312	18 59.05	Рибарски мрежи:			
	д) јаки	парч.	2.720		1) од синтетички влакна	kg	408	
					2) од памук	kg	204	

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
19	59.08	Предмети за облекување од скај:			Горна облека за жени и деца:				
		1) мантили	парч.	1.632	1) од волнени ткаенини:				
		2) јакни	парч.	816	а) палта	парч.	4.352		
20	60.01	Плетени или хеклувани метражни стоки, нееластични и некаучукувани:			б) мантили	парч.	3.400		
		1) од памук	kg	340	в) костими	ком-плет.	3.264		
		2) од волна	kg	816	г) фустани	парч.	1.498		
		3) од синтетички влакна	kg	612	д) здолници	парч.	816		
21	60.05	Горна облека и други предмети плетени или хеклувани, нееластични и некаучукувани:			е) панталони	парч.	816		
		1) од памук	kg	816	2) од синтетички ткаенини и мешаница (до 50% волна):				
		2) од волна и од фина животинска длака	kg	1.360	а) палта	парч.	3.264		
		3) од синтетички влакна	kg	1.020	б) мантили	парч.	2.992		
22	61.01	Горна облека за возрасни мажи:			в) костими	ком-плет.	2.176		
		1) од волнена ткаенина:			г) фустани	парч.	1.360		
		а) палта	парч.	4.352	д) здолници	парч.	816		
		б) мантили	парч.	3.400	е) панталони	парч.	816		
		в) облека	комплет	3.672	е) облеку за скијање:				
		г) сакоа	парч.	2.312	1) за жени:				
		д) панталони	парч.	1.088	а) јакни	парч.	1.360		
		2) од синтетички ткаенини и мешаница (до 50% волна):			б) панталони	парч.	1.088		
		а) палта	парч.	2.992	в) комплет од еден дел	парч.	2.448		
		б) мантили	парч.	2.312	г) нараквици	чифт	680		
		в) облека	комплет	2.584	2) за деца:				
		г) сакоа	парч.	1.632	а) јакни	парч.	544		
		д) панталони	парч.	816	б) панталони	парч.	408		
		е) облеку за скијање:	ком-		в) комплет од еден дел	парч.	952		
		1) јакни	парч.	1.360	г) нараквици	чифт	204		
		2) панталони	парч.	1.088	3) од памучна и цел-ткаенина и мешаница (до 50% синтетика):				
		3) комплет од еден дел	парч.	2.312	а) мантили	парч.	2.040		
		4) нараквици	чифт	680	б) фустани	парч.	1.088		
		3) од памучни и цел-ткаенини и мешаница (до 50% синтетика):			в) здолници:				
		а) мантили	парч.	1.904	1) „blue jeans“	парч.	680		
		б) облеку	комплет	1.904	2) други	парч.	544		
		в) сакоа	парч.	1.360	г) панталони				
		г) панталони			1) „blue jeans“	парч.	680		
		1) „blue jeans“	парч.	680	2) други	парч.	544		
		2) други	парч.	544	4) виндјакни, од сите видови ткаенини:				
		4) виндјакни од сите видови ткаенини:			а) без влошка	парч.	1.088		
		а) без влошка	парч.	1.088	б) со влошка	парч.	1.360		
		б) со влошка	парч.	1.360	5) блузи од сите видови ткаенини:				
		5) блузи од сите видови ткаенини:			а) „blue jeans“	парч.	680		
		а) „blue jeans“	парч.	680	б) други	парч.	408		
		б) други	парч.	544	6) детска облека:				
		4) виндјакни од сите видови ткаенини:			а) волнена	kg	1.088		
		а) без влошка	парч.	1.088	б) друга	kg	680		
		б) со влошка	парч.	1.360	7) комплекти за бебиња	пакет	1.632		
23	61.02	а) „blue jeans“	парч.	680	Кебиња:				
		б) други	парч.	408	1) од длака од камила	парч.	2.584		

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
		2) од волна:			33	70.13	Производи од стакло што се употребуваат за на маса, во кујна, канцеларија, за внатрешна декорација и сл.				
		а) за едно лице	парч.	1.360			1) од кристал:				
		б) за две лица	парч.	1.632			а) брусен	kg	544		
		3) од памук	парч.	408			б) друг (леан)	kg	408		
		4) од синтетички влакна	парч.	952			2) од друго стакло	kg	204		
25	62.02	Рубелина креветска и рубелина за на маса:			34	73.36	Печки, шпорети, пламеници и други грејачи што се употребуваат во домаќинството, освен печки за централно и етажно греење:				
		1) рубелина креветска и за на маса (освен прекривки):					1) печки:				
		а) од дамаст	kg	952			а) на цврсти горива:				
		б) од друг материјал:					1) обични	парч.	3.400		
		1) дезенирана	kg	816			2) трајно-жаречки	парч.	6.120		
		2) еднобојна	kg	544			б) на течни горива:				
		2) прекривки за кревет:					1) до 500 kcal	парч.	4.080		
		а) за едно лице	парч.	680			2) преку 5000 kcal	парч.	4.760		
		б) за две лица	парч.	952			3) со автоматска регулација на топлината:				
26	63.01	Употребувани предмети за облекување и употребувани обувки:	kg	204			а) обични	парч.	4.352		
27	64.01	Чевли за скијање:					б) обложени со керамика	парч.	5.712		
		1) за возрасни	чифт	2.176			в) камини	парч.	7.072		
		2) за деца	чифт	1.156			г) камини обложени со керамика	парч.	8.432		
28	64.02	Обувки со фон од природна или пресувана кожа:					в) на гас:				
		1) чевли:					1) обични	парч.	4.760		
		а) машки	чифт	1.360			2) во форма на камин	парч.	6.800		
		б) женски	чифт	1.360			2) шпорети:				
		в) детски	чифт	408			1) на цврсти горива:				
		2) чизми:					1) обични	парч.	3.400		
		а) машки	чифт	2.040			2) со вграден систем за етажно греење (до 10.000 kcal)	парч.	10.880		
		б) машки	чифт	2.040			б) на гас:				
		в) детски	чифт	680			1) со три пламени	парч.	4.760		
29	64.04	Обувки со фон од други материјали:					2) со четири пламени	парч.	6.120		
		1) чевли:					3) гасни решоа	парч.	272		
		а) машки	чифт	952			4) гасни бојлери-проточни:				
		б) женски	чифт	952			а) до 5 литри во минута	парч.	2.040		
		в) детски	чифт	340			б) над 5 до 10 литри во минута	парч.	2.720		
		2) чизми:					в) над 10 до 15 литри во минута	парч.	4.080		
		а) машки	чифт	1.360			35	73.37	Радијатори од челичен лим	kg	41
		б) женски	чифт	1.360			36	73.38	Садови:		
		в) детски	чифт	476			1) емајлирани	kg	177		
30	66.01	Чадори	парч.	408			2) од нерѓосувачки челик	kg	844		
31	69.11	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели од порцелан:			37	76.16	Радијатори од алуминиум	kg	122		
		1) еднобојни	kg	204							
		2) повеќебојни	kg	272							
32	69.12	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели од други видови керамика:									
		1) еднобојни	kg	136							
		2) повеќебојни	kg	204							

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
38	84.06	Мотори за чамци, подвижни:					2) дворедни:		
		1) до 6 KS	KS	2.856			а) без програматор	парч.	12.240
		2) преку 6 до 10 KS	KS	2.584			б) со програматор	парч.	17.680
		3) преку 10 до 14 KS	KS	2.040	44	84.40	Машини за перење и сушење рубелина, за домаќинството:		
		4) преку 14 до 18 KS	KS	1.768			1) за перење — автоматски (до 5 kg сува рубелина):		
39	84.15	Ладилници-фрижидери, за домаќинството:					а) со повеќе програми (претперење, перење и центрифугирање):		
		1) обични	литар	27			1) до 600 обрти/min.	1 kg сува рубелина	2.040
		2) комбинирани со конзерватор (длабоко ладење):					2) преку 600 обрти/min.	1 kg сува рубелина	2.448
		а) со конзерватор до 80 литри	литар	30			б) Superdry, Trockner (со претперење, перење, центрифугирање и сушење):		
		б) со конзерватор над 80 литри					1) до 600 обрти/min.	1 kg сува рубелина	2.584
		3) комбинирани, на гас и електрична струја	литар	109			2) преку 600 до 1000 обрти/min.	1 kg сува рубелина	2.856
		4) конзерватори-апарати за длабоко ладење:					3) преку 1000 обрти/min.	1 kg сува рубелина	3.400
		1) разладни сандаци	литар	30			2) за сушење:		
		2) разладни ормани	литар	41			а) центрифуги со капацитет до 3 kg	парч.	1.632
40	84.16	Апарати за пеглање за домаќинството, со валјаци:					б) центрифуги со капацитет над 3 до 5 kg	парч.	2.312
		1) статив (за на маса) со ширина на валјакот до 56 cm	парч.	4.080			в) калорифери	1 kg рубелина	1.904
		2) со статив, со ширина на валјакот:							
		а) до 74 cm	парч.	6.800					
		б) преку 74 до 85 cm	парч.	8.160					
		3) со склопувачки статив, со ширина на валјакот:							
		а) до 65 cm	парч.	5.440					
		б) преку 65 до 74 cm	парч.	7.480					
		в) преку 74 до 85 cm	парч.	9.520					
41	84.18	Кујнски прочистувачи на воздух (напи)	парч.	3.400					
42	84.19	Машини за миене на садови за домаќинството:							
		1) до 4 лица	парч.	9.520	45	84.41	Машини за шиене за домаќинство:		
		2) преку 4 до 8 лица	парч.	13.600			1) со ножен погон:		
		3) преку 8 лица	парч.	20.400			а) кабинет	парч.	4.760
		ЗАБЕЛЕШКА:					б) други	парч.	4.080
		1. Ако капацитетот на машината е изразен во меѓународна единица — „бројот на приборот за јадење“, пресметување на лицата се врши со делење на тој број со фактури 1,5.					в) глави	парч.	3.400
		2. За машините за миене на садови со вграден мијалник (ормаче), царицката основница се зголемува за 1.500 динари.					2) со електричен погон:		
							а) цик-цак:		
							1) кабинет	парч.	8.160
							2) носиви (портабл)	парч.	6.576
							3) глави	парч.	5.440
							б) суперавтоматски:		
							1) кабинет	парч.	11.560
							2) носиви (портабл)	парч.	10.200
							3) глави	парч.	8.840
							в) електронски:		
							1) кабинет	парч.	23.120
							2) носиви (портабл)	парч.	20.400
							3) глави	парч.	19.040
43	84.37	Машини за рамно плетење без постамент, за домаќинството, нето тежина до 20 kg					3) постаменти за машини за шиене:		
		1) едноредни:					а) кабинет	парч.	2.312
		а) без програматор	парч.	5.440			б) други	парч.	1.224
		б) со програматор	парч.	7.480					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
46	84.47	Кружни пили (циркулари) на постамент со електро-мотор со јачина:			51	85.12	Електротермички уреди за домаќинство:		
		1) 1,10 kW	парч.	4.352			1) грејачи за вода — бојлери:		
		2) 1,5 kW	парч.	6.120			а) електрични:		
		3) 2,2 kW	парч.	6.528			1) до 10 литри	парч.	1.088
		4) 3 kW	парч.	6.800			2) преку 10 до 30 литри	парч.	1.224
		5) 6 kW	парч.	8.432			3) преку 30 до 60 литри	парч.	1.904
47	84.49	Верижни пили за рачна употреба, со мотор со внатрешно согорување	KS	2.312			4) преку 60 до 80 литри	парч.	2.040
48	84.51	Пишувачки носиви (портابل) машини:					5) преку 80 до 100 литри	парч.	2.312
		1) пишувачки машини до 7 cm височина со ковчег:					6) за секој натамошен литар преку 100 литри, царинската основница се зголемува за 35 динари,		
		а) валјак со широчина 23 cm	парч.	2.448			б) комбинирани (на дрво и електрична струја)	парч.	2.720
		б) валјак со широчина 24 cm	парч.	2.720			2) електрични греалки (калорифери), со термостат и вентилатор	парч.	816
		2) пишувачки машини над 7 до 15 cm височина со ковчег:					3) камини	парч.	8.840
		а) валјак со широчина 24 cm	парч.	6.800			4) електрични радијатори со термостат	ребро	245
		б) валјак со широчина 33 cm	парч.	8.568			5) куќни хауби со статив, до 1.200 W	парч.	952
		ЗАБЕЛЕШКА: Ако наведените машини се електрични, царинската основница се зголемува за 40%.					6) шпорети:		
49	85.01	Електрични мотори и исправачки апарати:					а) електрични:		
		1) електрични мотори со јачина:					1) со три грејни плочи:		
		а) 0,12 kW	парч.	1.632			а) обични	парч.	3.400
		б) 0,18 kW	парч.	1.768			б) со една експрес-плоча	парч.	4.760
		в) 0,25 kW	парч.	2.040			2) со четири грејни плочи:		
		г) 0,31 kW	парч.	2.108			а) обични	парч.	4.760
		д) 0,55 kW	парч.	2.312			б) со една експрес плоча	парч.	5.168
		е) 0,75 kW	парч.	2.720			в) со две експрес плочи	парч.	6.120
		е) 1,1 kW	парч.	3.264			г) со една експрес и една автоматска плоча	парч.	6.800
		ж) 1,5 kW	парч.	3.944			д) со две експрес и една автоматска плоча	парч.	7.752
		з) 2,2 kW	парч.	4.760			е) со една експрес и две автоматски плочи	парч.	9.792
		и) 3 kW	парч.	5.712			б) комбинирани (на гас и на електрична струја):		
		ј) 4 kW	парч.	6.800			1) со три пламени и една електрична плоча	парч.	5.984
		2) стабилизатори за телевизори	парч.	1.360			2) со четири пламени и една електрична плоча	парч.	6.256
50	85.06	Електромеханички апарати за домаќинство со вграден електричен мотор:							
		1) правосмукалки:							
		а) до 400 W	парч.	1.632					
		б) преку 400 до 600 W	парч.	2.448					
		в) преку 600 до 800 W	парч.	3.264					
		г) преку 800 до 1000 W	парч.	4.080					
		2) апарати за мелење и мешање на животни намирници (миксери со тежина до 5 kg):							
		а) обични-рачни	парч.	316					
		б) универзални, трпезни	парч.	2.720					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		3) со два пламена и две електрични плочи	парч.	6.528			б) склопувачки, со пречник на тркалата над 15"	парч.	2.448
		4) со три пламени и две електрични плочи	парч.	6.800			в) велосипеди од спортска изработка	парч.	5.440
		5) Со четири пламени и две електрични плочи	парч.	7.480			2) за деца со пречник на тркалата:		
							а) до 15"	парч.	1.360
							б) преку 15"	парч.	1.768
		7) електрични микробранови печки:			54	87.13	Детски колички:		
		а) до 500 W	парч.	9.520			1) обични	парч.	1.360
		б) преку 500 W	парч.	13.600			2) длабоки	парч.	2.040
		8) електрични пегли со парно влажње	парч.	816			3) комбинирани, спортски — длабоки со посебна влошка	парч.	2.720
		9) електрични термоакумулациони печки со јачина:			55	87.14	Рачна количка за превоз на материјал, со едно тркало	парч.	952
		а) 2 kW	парч.	6.800	56	92.12	Грамофонски плочи и други регистратори на звук:		
		б) 3 kW	парч.	8.704			1) грамофонски плочи со пречник:		
		в) 4 kW	парч.	10.064			а) 17 cm	парч.	41
		г) 5 kW	парч.	11.288			б) 25 cm	парч.	95
		д) 6 kW	парч.	12.648			в) 30 cm	парч.	136
		е) 8 kW	парч.	14.960			2) магнетофонски ленти, неснимени	м	0,54
52	85.15	Телевизиски приемници:					3) касети неснимени:		
		1) носиви (портабл):					а) C-60	парч.	54
		а) црно-бели, со екран:					б) C-90	парч.	68
		1) до 25 cm	парч.	2.584			в) C-120	парч.	95
		2) преку 25 до 31 cm	парч.	2.856			Општа забелешка: Пресметување во kW на јачината на моторите, изразена во оваа листа во KS, се врши со делење на бројот KS со фактор 1,36		
		3) преку 31 до 36 cm	парч.	3.536					
		4) преку 36 до 44 cm	парч.	4.216					
		5) преку 44 до 48 cm	парч.	5.032					
		б) во боја, со екран:					2. За стоките што државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно примаат од странство, кои не се опфатени со точка 1 на оваа листа, царинската основица ја утврдува царинарницата со процена врз основа на текуштите цени на пазарот на земјата од која стоките се увезуваат, односно се примаат, и просечните трошоци на превоз и доставувањето до југословенската граница, согласно со член 42 став 3 од Царинскиот закон.		
		1) до 36 cm	парч.	12.376					
		2) преку 36 до 44 cm	парч.	14.960					
		3) преку 44 до 48 cm	парч.	16.320					
		2) трпезни:					3. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно ги примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/80).		
		а) црно-бели со екран:							
		1) до 51 cm	парч.	5.448					
		2) преку 51 до 63 cm	парч.	6.120					
		3) преку 63 cm	парч.	6.800			4. Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.		
		б) во боја со екран:							
		1) до 51 cm	парч.	20.400					
		2) преку 51 до 56 cm	парч.	24.480					
		3) преку 56 до 67 cm	парч.	27.200			02/8 бр. 7305/1 10 јуни 1980 година Белград		
		Забелешка: За телевизиските приемници во боја без вграден систем за далечинско управување, царинската основица се намалува за 1.500 динари							
53	87.10	Велосипеди без мотор:					Директор на Сојузната управа за царини, Кемал Тарабар, с.р.		
		1) за возрасни:							
		а) обични	парч.	2.040					

556.

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ**ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74 и 5/78). Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува Листа на кандидати за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Република Црна Гора, потврдена од страна на Републичката изборна комисија на Социјалистичка Република Црна Гора, и тоа:

1. Ратко Жугиќ, роден 1923 година, советник во Собранието на СР Црна Гора, Црногорец, член на Делегацијата на Месната заедница „Новаковиќи“ — Жабљак

Бр. 199/1
10 јуни 1980 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар, Претседател,
Властимир Живковиќ, с.р. Бошко Брајовиќ, с.р.

ОДЛИКУВАЊА**У К А З****ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за истакнати резултати постигнати во производството и ремонтирањето на воздухопловна техника за Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Воздухопловни завод „Мома Станојловиќ“;

— за особени заслуги на делото на ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности и за посебен придонес во негувањето на револуционерните традиции

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Војни музеј — Белград;

— за особени заслуги во производството, ремонтирањето и одржувањето на борбената техника на Воената морнарица

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Морнаричкотехнички ремонтни завод „Сава Ковачевиќ“ — Тиват;

— за посебен придонес и активност на идеолошкото и мојално-политичкото воспитување на составот на ЈНА

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Дом Југословенске народне армије — Белград.

Бр. 118
12 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

У К А З**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за успешна стручно-лекарска и доброволна работа во нашата земја и за придонес кон развивањето на југослованско-суданското пријателство и мирољубивага соработка

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Dr Faysal Mohamed Mekki.

Бр. 134
8 ноември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

552. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“ —	1057
553. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Paris Match“ —	1037
554. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Piccolo“ —	1057
555. Листа на царинските основици за стоките што државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странски државјани непосредно ги увезуваат, односно ги примаат од странство —	1057
556. Листа на кандидати за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	1064
Одликувања — — — — —	1064

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.